

Штембил на установата

## РЕШЕНИЕ

За извршување на плата - административна забрана,  
на корисникот на кредитот

Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот \_\_\_\_\_, со  
(име и презиме)  
живеалиште на \_\_\_\_\_, место \_\_\_\_\_  
(адреса) (град)  
и ЕМБГ \_\_\_\_\_, се става административна забрана во корист \_\_\_\_\_,  
за користење услуги со одложено плаќање на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и МЕГА СПОРТ -  
Скопје.

### Член 1

Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

Задршка на износ според известување - Фактура бр. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_, во натамошниот  
текст Продавач - налогодавач.

Уплатата ќе се врши во корист на сметката бр: 210042718660103 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД  
Скопје, со даночен бр. ЕДБ 4030991119842 на име **МЕГА СПОРТ - Скопје** .

### Член 2

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметководствено работење  
при \_\_\_\_\_.  
(назив на работодавачот)

### Член 3

Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот заради отплата  
на кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот.

### Член 4

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по  
било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да  
го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот  
работодавач.

#### Член 5

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека :

- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од платата.
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност.

#### Член 6

Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник \_\_\_\_\_,  
(име и презиме)

гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на кредит во вкупен износ од \_\_\_\_\_,00 денари, а уплатата ќе се врши на \_\_\_\_\_ месечни рати со износ од \_\_\_\_\_,00 денари на една рата, во корист на жиро сметка број: 210042718660103 депонент на НЛБ Тутунска Банка Скопје, со даночен бр. ЕДБ 4030991119842 на име МЕГА СПОРТ - Скопје.

#### Член 7

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во целост ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од него.

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(место) (датум)

Потписи на овластени лица:

Раководител на финансиска служба

Овластено лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_